



ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ul. Jakim Stojkovski br 1
Tel: 032 48 31 31; faks: 032 48 30 47
www.probistip.gov.mk

До

Предмет: Известување

Почитувани,

Врз основа на добиените дополнителни мерки и активности за преземање и превенција од ширењето на Коронавирус COVID-19 од Нацрт –записникот од Седумнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 12 март 2020 година, стручно оперативната група при ЕЛС Пробиштип го оддржа четвртиот состанок на ден 13.03 2020 година и од истиот Ви го доставува следното соопшение и заклучоци:

1. Апел за одложено доаѓање на лицата кој се на привремена работа во странство во кризните региони освен за итни и неодложни работи, а при тоа да бидат применети сите важечки мерки за престој во земјата;
2. Преку интернет и мобилните апликации физичките и правните лица да вршат прибирање, размена и споделување на информации поврзани со корона вирусот на подрачјето на општината и благовремено за тоа да ги информираат надлежните институции кои исто така треба меѓуинституционално да соработуваат за превземање на дополнителни мерки;
3. Согласно утврдените категории на ослободените граѓани од работа и работни активности се апелира да не сфатат дека ова е дадено време за одмор или распуст, ова не е слободно време, ова е време на принуден, социјален и домашен карантин, а тоа значи да не се излегува непотребно и да се зема учество во било каков вид на јавни и приватни собири;
4. Наставниците и учениците преку социјалните мрежи и другите ИКТ комуникации редовно на дневна основа, да се потсетуваат за реализација на образовните програми до 24.03 2020 година;
5. На ден 13.03 2020 година со почеток од 20 часот до раните утрински часови ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип во соработка со ТППЕ Пробиштип да извршат целосна дезинсекција на улиците, континјерите и кантите за отпадоци поставени на јавните површини. Се замолуваат граѓаните да не излегуваат непотребно во овој период ;
6. Се задолжуваат куќните совети во стамбените згради на секој влез посебно со меѓусебен договор да извршат дезинсекција на заедничките површини;
7. За подетално информирање за мерките, Ве упатуваме за следење на web страните на општина Пробиштип, Министерство за здравство и Влада на Република Северна Македонија.

Ви благодариме за разбирањето и се надеваме на сериозно, одговорно и дисциплинирано однесување по дадените препораки.

Дата

13.03 2020 година

Стручно оперативна група

Претседател

д-р Ристе Петков

